

## ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

- целосна верзија -

**Назив на закон:** Закон за урбано зеленило

**Субјекти на надзор:**

**Надлежна инспекциска служба:** Сектор Инспекторат на Град Скопје- Одделение за комунална инспекциј

### Податоци за субјектот на надзор

Полн назив на субјектот на надзор	
Седиште на субјектот на надзор	
Единствен матичен број на субјектот	
Шифра и назив на претежна дејност на субјектот на надзор	
Име/презиме на законски застапник на субјектот на надзор	

### Податоци за инспекцискиот надзор

Датум и место на спроведување на надзорот	
Предмет на инспекциски надзор	
Име/презиме на инспекторот	

Број на член	Законска обврска / барање	Усогласеност	Број на член	Прекршочна одредба	Забелешка
<b>Назив на глава / оддел од прописот: _____</b>					
Член 14 точка 1	<p>Дали правното лице давател на комуналните услуги врши подигање и одржување на зеленило без да е регистриран и не поседува дозвола за вршење дејност</p> <p>Член 49 (1) Глоба во износ од 2.000 до 5.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на правното лице носител на лиценца за изработка на урбанистички планови ако изработи детален урбанистички план и архитектонско урбанистички проект спротивно на членот 20 став (1) од овој закон. (3) Глоба во износ од 30% од одмерената глоба на правното лице ќе му биде изречена на одговорното лице во правното лице за прекршокот од ставот (1) на овој член.</p> <p>Член 50 (1) Кога комуналниот инспектор на општината, односно на град Скопје, ќе утврди дека е</p>	Да <input type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>	Член 44 Став 1 и 2	<p>Глоба во износ од 500 до 1500 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок и на правното лице</p> <p>Глоба во висина од 30% од одмерената глоба за правното лице, ќе му се изрече за прекршокот од ставот 1 на овој член и на одговорното лице во правното</p>	
Член 25	<p>Дали правното лице давател на комуналните обезбеди редовно и квалитетно одржување на зеленилото согласно со членот 25 од овој закон; 3) ако не формира зелен катастар и тековно не го ажурира согласно со членот 32 од овој закон;</p>	Да <input type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>	Член 44 Став 1 и 2	<p>Глоба во износ од 500 до 1500 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок и на правното лице</p> <p>Глоба во висина од 30% од одмерената глоба за правното лице, ќе му се изрече за прекршокот од ставот 1 на овој член и на одговорното лице во правното</p>	

Член 32	Дали правното лице давател на комуналната има формирано зелен катастар и тековно не го ажурира согласно со членот 32 од овој	Да <input type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>	Член 44 Став 1 и 2	Глоба во износ од 500 до 1500 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок и на правното лице Глоба во висина од 30% од одмерената глоба за правното лице, ќе му се изрече за прекршокот од ставот 1 на овој член и на одговорното лице во правното	
Член 25 Став 1	Дали правното лице кое е сопственик на зелената површина редовно ја одржува согласно законот	Да <input type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>	Член 45 Став 1 и 2	Глоба во износ од 500 до 1500 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок и на правното лице Глоба во висина од 30% од одмерената глоба за правното лице, ќе му се изрече за прекршокот од ставот 1 на овој член и на одговорното лице во правното	
Член 25 Став 1	Дали физичко лице кое е сопственик на зелената површина ако редовно не ја одржува согласно со членот 25 став (1) од овој закон	Да <input type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>	Член 46	Глоба во износ од 50 евра во денарска противвредност во постапка за издавање на прекршочен платен налог ќе му се изрече на физичкото лице	
Член 38 и 39	Дали на правното лице има постапено спротивно на членовите 38 и 39 од овој закон. ?????	Да <input type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>	Член 47 Став 1 и 2	Глоба во износ од 600 до 2000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок и на правното лице Глоба во висина од 30% од одмерената глоба за правното лице, ќе му се изрече за прекршокот од ставот 1 на овој член и на одговорното лице во правното	

Член 38 и 39	Дали на физичко лице има постапено спротивно на членовите 38 и 39. ????	Да <input type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>	Член 48	Глоба во износ од 50 евра во денарска противвредност во постапка за издавање на прекршочен платен налог ќе му се изрече на физичкото лице	
Член 20 Став 1	Дали правното лице носител на лиценца за изработка на урбанистички планови ако изработи детален урбанистички план и архитектонско урбанистички проект спротивно од овој закон..	Да <input type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>	Член 49 Став 1 и 3	Глоба во износ од 2000 до 000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок и на правното лице Глоба во висина од 30% од одмерената глоба за правното лице, ќе му се изрече за прекршокот од ставот 1 на овој член и на одговорното лице во правното	